

Врз основа на член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на хх февруари 2023 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за измена на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021 - 2023 година

1. Во Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021 - 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 200/20) во точката 1 алинеја 3 се менува и гласи:
 - „за 2023 година во износ од 26,36 ден/м³.“
2. Во точката 2 алинејата 3 се менува и гласи:
 - „минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 5,04 %.“
3. Во точката 3 алинејата 3 се менува и гласи:
 - „за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 25,03 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 27,69 ден/м³.“
4. Се задолжува давателот на водната услуга ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје да ги исполни условите од Измената на Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од хх март 2023 година.

Образложение

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје, согласно член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17) до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст:

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за измена на План за прилагодување по исклучок заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-477/22 од 14 ноември 2022 година (во натамошниот текст: Барање).

Со Барањето, ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје побара поведување на постапка за измена за Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021 - 2023 година („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.200/20) пред истекот на периодот на кој се однесува решението за утврдување на тарифа.

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ.
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	132.864.371
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	40.654.576
Трошоци за осигурување на основни средства	1.554.868
Бруто плати	377.307.240
Менаџерски плати и награди	0
Други услуги	14.748.278
Останати и вонредни трошоци	82.097.864
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	762.294
Вкупно оперативни трошоци	649.979.493
Остварена просечна пондерирана тарифа	21,00

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	1.268.004.762	1.301.958.181
Амортизација	денари	192.782.885	217.171.905
Средства за ликвидност	денари	7.744.947	8.051.735
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	272.000.000	232.000.000
Принос на регулирани средства	денари	88.201.852	91.216.899
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	13.671.814	13.672.513
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	1.543.062.633	1.604.726.207
Количина	m ³	38.646.187	39.955.007
Просечна тарифа	ден/m ³	38,57	38,81
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	37,21	37,45
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	39,93	40,16

Регулаторната комисија за енергетика на 30 ноември 2022 година го објави Барањето на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Нова Македонија“ и “Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за измена на План за прилагодување по исклучок за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2023
Оперативни трошоци	денари	826.215.258
Амортизација	денари	196.472.692
Средства за ликвидност	денари	5.572.095
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	232.000.000
Принос на регулирани основни средства	денари	91.731.022
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	13.672.513
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	1.106.318.554
Количина	m ³	39.955.007
Просечна тарифа	ден/m ³	26,36
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	25,03
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	27,69

По извршената анализа на трошоците од 2022 година и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се пресметани согласно податоците од бруто билансот за 2022 година, притоа трошоците за електрична енергија се пресметани имајќи ги во предвид реализираните количини на потрошена електрична енергија во 2022 година и предвидувањата на цените на електрична енергија за 2023 година. Истите трошоци се зголемени за стапката на инфлација од 9% за 2023 година и истите изнесуваат 228.777.460 денари;

2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 42.511.611 денари за 2023 година;

3. Трошоците за осигурување се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 1.667.196 денари за 2023 година.

4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно податоците од бруто билансот за 2022 година и истите изнесуваат 469.528.437 денари за 2023 година;

5. Трошоците за други услуги се прифатени согласно барањето и истите изнесуваат 15.916.026 денари за 2023 година;

6. Останатите и вонредните трошоци се пресметани согласно податоците од бруто билансот за 2022 година и истите изнесуваат 83.938.592 денари за 2023 година;

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 822.623 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е утврдена согласно одобрената за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истата изнесува 182.800.180 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е утврдена согласно одобрената за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истата изнесува 13.672.513 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,5% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 5.572.095 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за за 2023 година изнесува 91.731.022 денари.

Испорачаната количина на вода е прифатена согласно податоците од Барањето, и истата изнесува 39.955.007 m³ за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 26,36 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 5,04% за 2023 година.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Имајќи го во предвид начелото на еднаквост од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје има обврска во наредниот период постепено да ги усогласи тарифите без разлика на категоријата на крајниот корисник на водната услуга.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-477/22
хх февруари 2023 година
Скопје

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**
Марко Бислимоски